



KROMBERG & SCHUBERT е глобална индустриска групација примарно активна во автомобилската индустрија, која ја сочинуваат четири деловни единици: Кабли, Оп-board мрежи, Пластична технологија и Мехатроника. Своите производи ги пласира кај најголемите европски производители на автомобили (VW, BMW, AUDI, Mercedes, Škoda...) и вработува преку 50, 000 луѓе ширум светот на повеќе од 45 различни локации.

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТИПЕНДИЈА

Кон се условите за аплицирање за стипендија?

Кромберг & Шуберт оваа година ќе додели дополнителни 2 стипендии како би се исполнила квотата од 5 стипендисти во година за студенти при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, и тоа:

- Индустриско инженерство и менаџмент – 1 стипендија
- Електроенергетски системи – 1 стипендија

КШМК ќе потпише посебен договор со секој селектиран студент во кој ќе се дефинираат условите кои треба да се исполнуваат од страна на студентот со цел да биде квалификуван за добивање на стипендија секој нареден семестар

Аплицирање

- Поднесување апликација за користење на стипендијата, заедно со CV, мотивационо писмо и уверение за положени предмети
- Потврда за редовен запишан студент во тековна година
- Своерачно потпишана изјава дека истиот не е корисник на стипендија или кредит од друга приватна компанија
- Доказ дека во годината за која бара стипендија го постигнал бараниот просек - 8.00

Начин на стипендирање

- Износ: 6.000,00 МКД месечно и истата ќе се доделува во период од 10 месеци (колкушто трае редовната академска година)
- **Можност за пријавување и обврски:**
- Ќе имаат студентите кои се запишани како редовни
- Изборот на студентите ќе го врши Комисија составена од членови на КШМК и Универзитетот
- Услов за продолжување на стипендијата од страна на КШМК за следната академска година е корисникот на стипендија во претходната академска година да оствари минимум потребен број кредити за упис на нареден семестар и просечниот успех од положените испити да не биде помал од 8.5
- Доколку корисникот на стипендија не го оствари просечниот успех од најмалку 8.5 во претходната академска година ќе го изгуби правото за користење на стипендијата
- Истите ќе треба да потпишат и соодветен Договор за користење на стипендија

Каде да аплицирам?

- Горенаведените документи, заедно со апликација за стипендирање (која се подигнува од соодветниот факултет) треба да се достават до архивата на ТФБ
- **Краен рок: 05.04.2021**